

Службен весник на Република Македонија

Број 73

18 мај 2013, сабота

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1545. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива – производство на биодизел.....	3	1550. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	11
1546. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ)	6	1551. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	12
1547. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за месец мај од 2013 година.....	8	1552. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	13
1548. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас	8	1553. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	14
1549. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	11		

	Стр.		Стр.
1554. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	14	1564. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	22
1555. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	15	1565. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	22
1556. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	16	1566. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	23
1557. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	17	1567. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	23
1558. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	17	1568. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	24
1559. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	18	1569. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	25
1560. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19	1570. Правилник за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност	25
1561. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	20	1571. Правилник за определување на подрачјата на емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските програмски сервиси на локално ниво.....	31
1562. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	20	1572. План за измена и дополнување на Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс бр.01-6569/1 од 26.12.2012 година (“Службен весник на РМ“ број 168/12)	31
1563. Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	21	Огласен дел	1-32

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1545.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/2011), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО увоз-извоз Куманово, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива, на седницата одржана на 17.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО увоз-извоз Куманово, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на биогорива – производство на биодизел.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на биогорива – производство на биодизел, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност производство на биогорива – производство на биодизел“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Упл бр. 11-20/13
17.мај.2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р

ПРИЛОГ 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА – ПРОИЗВОДСТВО НА БИО - ДИЗЕЛ

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, трговија и услуги БИО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО увоз- извоз Куманово, со седиште на ул. 207 бр.ББ/Н КАРПОШ КУМАНОВО, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на биогорива – производство на биодизел

3. Датум на издавање на лиценцата:

17 мај 2013 година

4. Период на важење на лиценцата:

35 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

17 мај 2048 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

БГ - 03.01.1/13

7. Број на деловниот субјект - 6641571

8. Единствен даночен број – 4017010514996

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста производство на биогорива.

Како производство на биогорива, во смисла на оваа лиценца се смета добивање на биодизел од чисти некористени и користени растителни масла.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. Енергетската дејност ќе се врши во сопствен погон за производство на биогориво што се наоѓа на адреса ул. 207 бб населба Карпош, општина Куманово и е опремена со постројка и работи според технологијата што ги задоволува Европските стандарди за производство на биогориво. Постројката е проектирана да произведува 400 литри биодизел на час.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди објектите и постројките во кои се врши производство на биогорива, да ги исполнуваат пропишаните техничко-технолошките услови за безбедно вршење на дејноста и обезбедување на производи со пропишан квалитет.

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет на процесните постројки за производство на биодизел, најдоцна во рок од 30 дена по настанатата промена.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди произведените биогорива - биодизелот да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на биодизел, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;
- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

12. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

2.1 Преработено масло и произведено гориво во текот на извештајната година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2.2 Годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,

2.3 Превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

3. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

4. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

5. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

6. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

7. бизнис план за тековната година

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за преработено масло и произведено гориво, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

15. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1
ПРОИЗВОДСТВО НА БИОДИЗЕЛ ВО ТЕКОТ
НА МЕСЕЦОТ _____, _____ ГОДИНА

НАБАВКА И ПРАБОТКА НА МАСЛО

Залихи во почетокот на месецот	Набавени количини во текот на месецот	Расположиви количини за преработка (1+2)	Преработени количини во текот на месецот	Залихи на крајот од извештајниот месец (3-4)	Преработени количини на масло кумулативно од почетокот на годината (во тони)
1	2	3	4	5	6

ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГОРИВА

Биогорива	Производство на биогорива во текот на месецот	Производство на биогорива кумулативно од почетокот на годината (во тони)
1 Биодизел		
ВКУПНО		
Сопствена потрошувачка и загуби		
Вкупно преработено масло		

Датум: _____

М. П.

Одговорно лице

_____ (полно име и презиме)

_____ (потпис)

1546.

Врз основа на член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2011 и 136/2011) и членовите 44 и 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/2011), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, постапувајќи по Барањето за промена на издадената лиценца на Друштво за трговија со технички гас и опрема БАШИНО - ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес, на седница-та одржана на 17 мај 2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТРГОВИЈА СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ)

1. Во Одлуката бр.11-89 од 30.12.2011 година, за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/2012), насловот на Одлуката се менува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт– трговија со течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“.

2. Во точката 1. по зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат и зборовите „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“.

3. Точката 2 се менува и гласи:

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ) се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас(ТНГ), Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1).“

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ), Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“.

5. Во Прилогот 1.

- во Точката 2 по зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат и зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- во Точката 6 евидентниот број на издадената лиценца се менува и гласи: „НД-36.03.1/11.2/13“;

- Во точката 9:

а) став 1, по зборовите: „Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт – трговија со течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат и зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“ и

б) став 2, по зборовите „трговија со течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 10:

а) потточката 1, по зборовите „За вршење на енергетска дејност ќе се користат 3 резервоара од по 50м³ во сопственост на Славица Митревска од Велес закупени од страна на Друштво за трговија со технички гас и опрема БАШИНО-ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес“ се додаваат зборовите „приемот и испораката на Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1) ќе се врши преку 2 резервоара со капацитет од по 100м³ кои се во сопственост на Друштво за трговија со технички гас и опрема БАШИНО-ГАС извоз-увоз ДООЕЛ Велес“ и

б) во потточките 2, 3 и 4 по зборовите „течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 11, по зборовите: „течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 12, во алинејата 1,2 и 3 по зборовите: „течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 14 во потточката 2, точка 1 по зборовите „течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во точката 15, прва алинеја по зборовите: „течен нафтен гас (ТНГ)“ се додаваат зборовите: „Еуродизел БС и екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)“;

- Во Прилогот на Лиценцата се менува насловот и содржината на табелата и таа гласи како во Прилог на оваа Одлука.

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 бр. 11-46/13
17 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ ВО ТЕКОТ НА _____ (ГОДИНА) (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетоко на годината (месец) 2	НАБАВКА				ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6		во РМ		ВКУПНО РМ (8+9) 10	ИЗВОЗ (10+11) 12	ВКУПНА продажба (10+11) (7-12) 13	
		ОКТА 3	Други 4				5	големопродажба 8				
1												
Течен нафтен гас (ТНГ)												
Еуродизел БС												
Екстра лесно Масло за горење (ЕЛ-1)												
Вкупно												

Датум:

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)

(потпис)

1547.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ - Скопје за утврдување на продажната цена на природниот гас за мај 2013 година, на седницата одржана на 17 мај 2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ МАЈ ОД 2013 ГОДИНА****Член 1**

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вршител на енергетската дејност Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец мај од 2013 година, се утврдува да изнесува 26,2553 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката на природниот гас (набавната цена се состои од фактурна цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) во износ од 25,9595 ден/нм³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас во износ од 0,2958 ден/нм³.

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и управување со системот за пренос на природниот гас во износ од 1,2465 ден/нм³, а која се однесува за тарифните потрошувачи непосредно приклучен на системот за пренос на природен гас.

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 3 на овој член, за месец мај 2013 година во кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесува 27,5018 ден/нм³.

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоместок на цената на природниот гас за месец мај од 2013 година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 4,9503 ден/нм³.

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во согласност со став 4 и 5 на овој член, за месец мај од 2013 година изнесува 32,4521 ден/нм³.

Член 2

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс на САД доларот од 47,1700 денари за еден САД долар, за месец април од 2013 година, согласно заклучницата за купопродажба на девизи.

Член 3

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 Бр. 08-104/13
17 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р

1548.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за истражување, консалтинг, едукација и инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас, на седницата одржана на 17.05.2013 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС**

1. На Друштвото за истражување, консалтинг, едукација и инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со природен гас се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Уп1 бр. 11-32/13
17.мај.2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р

Прилог 1**Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС****1.Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштво за истражување, консалтинг, едукација и инженеринг ЕНЕРГЕТСКИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје, бул. Јане Сандански бр.113, Скопје-Аеродром, Република Македонија,

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со природен гас

3. Датум на издавање на лиценцата:

17 мај 2013 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5.Датум до кога важи лиценцата:

17 мај 2023 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

ПГ- 20.06.01/12

7. Број на деловниот субјект – 6193234**8. Единствен даночен број – 4030006624023****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со природен гас.

Како трговија со природен гас, во смисла на оваа лиценца се смета купување природен гас заради натамошна продажба на природниот гас на купувачи, односно на други трговци, снабдувачи, производители на електрична енергија и/или топлинска енергија, оператори на системите за пренос и дистрибуција на природен гас или купувачи од странство.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста:

Енергетската дејност, трговија со природен гас, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на купопродажни договори за: набавка на природен гас од увоз, договори со операторите на пренос и дистрибуција за обезбедување на капацитети за пренос и дистрибуција и регулирани услуги, договори со квалификувани потрошувачи и со снабдувачите со природен гас на тарифните потрошувачи и договори за транзит низ преносниот систем.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со природен гас носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на природен гас на квалификуваните потрошувачи и снабдувачите со природен гас на тарифни потрошувачи;
- обезбеди доволен преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во согласност со применливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за количините на природен гас кои се обврзал да ги испорача, освен ако квалификуваниот потрошувач купува преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги за сопствени потреби;
- обезбеди природниот гас кој што го испорачува да ги исполнува условите за квалитет определени со склучените договори, како и пропишаните норми за квалитетот;
- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со природен гас, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;
- ги почитува техничките, мрежните и пазарните правила, нормативи и стандарди за работа на системот за пренос и системот за дистрибуција на природен гас;
- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финан-

сиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештај на година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавки и продажби на природен гас во текот на извештајна година.
2. Финансиски извештаи :
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики,
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
 - интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца
3. преземени мерки во текот на извештајна година, за:
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вооружена состојба.
4. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;
5. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година; и
6. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за количините на природен гас, согласно договорите за набавка и договорите за испорака на природен гас, склучени со извозникот на природниот гас, како и со квалификуваните потрошувачи и/или со вршителите на дејноста снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи и договорите за транзит низ преносниот систем
- месечни извештаи за испорачани количини на природен гас, согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.
- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

1549.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.„Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-RV-88

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-1“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.957, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-100/12

9 мај 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р

1550.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-2“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 958/1, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-89

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-2“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.958/1, КО Смолари, Општина Ново Село

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-2“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 958/1, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-101/12

9 мај 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров,с.р

1551.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седница-та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-3“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 958/2, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РВ-90

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-3“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.958/2, КО Смолари, Општина Ново Село

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-3“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 958/2, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-102/12

9 мај 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р

1552.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-4“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 958/3, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РV-91

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-4“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП. бр. 958/3, КО Смолари, Општина Ново Село

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-4“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 958/3, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 бр. 08-103/12

9 мај 2013 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р

1553.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-5“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП. бр. 960/3, КО Смолари, Општина Ново Село.

2.Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-RV-92

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-5“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.960/3, КО Смолари, Општина Ново Село

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-5“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 960/3, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 бр. 08-104/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р

1554.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-6“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 960/2, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТА-ЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул. „Ленинова“ бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-93

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-6“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.960/2, КО Смолари, Општина Ново Село

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-6“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 960/2, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 бр. 08-105/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

1555.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.04.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Поптрајков бр.41/2-2, Гази Баба, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ТОТАЛ СОЛАР“ со планирана моќност од 49,98 kW и со локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. 66, на КП.бр.643/27, ГП1.30/2, Раброво, КО Валандово, Општина Валандово.

2. Податоци за носителот на решението:

- Назив и седиште: Друштво за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Поптрајков бр.41/2-2, Гази Баба, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-71

- Назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ТОТАЛ СОЛАР“

- Податоци за локација на електроцентралата: на ул. Индустриска зона Раброво, бр. 66, на КП.бр.643/27, ГП1.30/2, Раброво, КО Валандово, Општина Валандово

- Планирана моќност на електроцентралата: 49,98 kW (204 панели со моќност на панел од 245 W)

- Планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 83.000 kWh

- Рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- Датум на престанок на важење на ова решение: 16.4.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ТОТАЛ СОЛАР“ со планирана моќност од 49,98 kW и со локација на ул. „Индустриска зона Раброво“ бр. 66, на КП. бр. 643/27, ГП1.30/2, Раброво, КО Валандово, Општина Валандово, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-145/12
16 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

1556.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 16.04.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван Козаров бр.59-20, Кисела Вода, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ТОП СОЛАР“ со планирана моќност од 49,98 kW и со локација на ул. Индустриска зона Раброво, бр. 66, на КП.бр.643/27, ГП1.30/1, Раброво, КО Валаново, Општина Валаново.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван Козаров бр.59-20, Кисела Вода, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РV-72

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ТОП СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на ул. „Индустриска зона Раброво“ бр. 66, на КП.бр.643/27, ГП1.30/1, Раброво, КО Валаново, Општина Валаново

- планирана моќност на електроцентралата: 49,98 kW (204 панели со моќност на панел од 245 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 83.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 16.4.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ТОП СОЛАР“ со планирана моќност од 49,98 kW и со локација на ул. „Индустриска зона Раброво“ бр. 66, на КП. бр. 643/27, ГП1. 30/1, Раброво, КО Валаново, Општина Валаново, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12 и 97/12).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 и 97/12).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-146/12
16 април 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

1557.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седница на одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр. 1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-108

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 70.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/3“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1523/1, КО Горно Соње, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-150/12

9 мај 2013 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров,с.р

1558.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седница на одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.Ленинова бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-7“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 960/1, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.Ленинова бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-94

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-7“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.960/1, КО Смолари, Општина Ново Село

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-7“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр. 960/1, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УПБ Бр. 08-106/12

9 мај 2013 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1559.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седница-та одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.Ленинова бр.15 Струмица, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-8“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ФОТО ВОЛТАЖЕН ПАРК ДОО увоз-извоз Струмица, со седиште на ул.Ленинова бр.15 Струмица

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-95

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФОТОН-8“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 63.910 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ФОТОН-8“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП.бр.959, КО Смолари, Општина Ново Село, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-107/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1560.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „АРЕСЕ 1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги АРЕСЕ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Неврокопска бр.2А-10, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-РV-96

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „АРЕСЕ 1“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „АРЕСЕ 1“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/11, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-117/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1561.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ДН СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ДН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на булевар Маркс и Енгелс бр.1/6-14, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-97

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДН СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „ДН СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/10, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-118/12

9 мај 2013 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

1562.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „КИРА“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ1-ЗОРАН ДООЕЛ Кучевиште, Чучер-Сандево, со седиште на ул. 4, бр.28, Кучевиште, Чучер-Сандево

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-98

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „КИРА“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „КИРА“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/37, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-119/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1563.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ФИЛТЕКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Јуриј Гагарин, бр.51-15, Карпош, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-99

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „ФИЛТЕКО СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/12, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

вањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-120/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1564.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капија, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ ДООЕЛ Демир Капија, со седиште на ул. Питу Гули, бр.9, Демир Капија

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-100

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „МВ СОЛАР ДОНЧЕВИ“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/15, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-121/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1565.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Владимир Комаров бр.1А/4 – 41, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Владимир Комаров бр.1А/4 – 41, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-101

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „ЈАКО СОЛАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/13, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-122/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1566.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ДА-МА“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги СЦГ2 - ДАЛИБОР ДООЕЛ Кучевиште Чучер Сандево, со седиште на ул. 4, бр.24, Кучевиште, Чучер-Сандево

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-102

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ДА-МА“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година.

3. Фотонапонската електроцентрала „ДА-МА“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/36, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-123/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

1567.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАРО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за трговија, производство и услуги ЛАЗАР СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр.9, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „ЛАЗАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/48, м.в. „Попова кула“, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ЛАЗАР СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Никола Вапцаров“ бр.9, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-103

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „ЛАЗАР“
- податоци за локација на електроцентралата: на КП 1226/48, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија

- планирана моќност на електроцентралата: 49,75 kW (199 панели со моќност на панел од 250 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 58.316 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „ЛАЗАР“ со планирана моќност од 49,75 kW и со локација на КП 1226/48, м.в. Попова Кула, КО Демир Капија, Општина Демир Капија, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Уп1 бр. 08-124/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров,с.р

1568.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-106

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 70.000 kWh
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година
- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/1“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1515/19, КО Горно Соње, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-148/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

1569.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на привремено решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седница одржана на ден 9.5.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Дренак“ бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство и трговија ЈОАН СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дренак бр.30, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-107

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште

- планирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 70.000 kWh

- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 1 година

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.5.2014 година

3. Фотонапонската електроцентрала „Сончева електроцентрала 1745/2“ со планирана моќност од 49,92 kW и со локација на КП.бр.1515/28, КО Горно Соње, Општина Сопиште, треба да биде пуштена во употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение.

4. Носителот на ова решение само еднаш може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за секоја статусна промена и/или промена на техничко-технолошките карактеристики на фотонапонската електроцентрала, наведени во ова решение, согласно член 11 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13).

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.

7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-149/12
9 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1570.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 1, точка 5 од Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на Република Македонија“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст), бр.01-4301/1 од 14.08.2012 година и Заклучокот бр.02-2259/2 од 17.05.2013 година, на својата 24-та седница одржана на ден 17.05.2013 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, ПРОСТОРНИТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И КАДРОВСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Овој Правилник ги пропишува минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, што треба да ги исполнат радиодифузерите за да емитуваат програма на локално, регионално и национално ниво.

Овој Правилник покрај на радиодифузерите, се однесува и на продукциските студија кои произведуваат програма во копродукција или по порачка на радиодифузерот.

Овој Правилник не се однесува на радиодифузерите, во делот на одредбите за задолжително поседување на студиски или други дополнителни простории, во слу-

чај кога програмскиот сервис содржи само емисии кои во целост се подготвуваат или веќе се подготвени на друго место (специјализирана музичка, филмска или спортска програма, телешопинг програма и сл.), независно од радиодифузот.

Овој Правилник, во делот на основните просторни услови и параметри, не се однесува на случаите кога преносот, односно снимањето, се одвива надвор од студиски простор (стадион, културна или спортска манифестација, на отворен простор, собир на граѓани и сл.).

II. ОПШТИ УСЛОВИ

Основни просторни услови

Член 2

За работните простории треба да се поседува одобрение за употреба на објектот, издадено од надлежен орган.

Ако работните простории на радиодифузот се наоѓаат во станбен објект за живеење, тогаш е потребно да се поседува и одобрение за пренамена на објектот.

Основни електро-енергетски услови

Член 3

Секој радиодифузер, за просториите од каде што ја создава, односно инцијално емитува својата програма и каде што врши контрола и снимање на излезниот сигнал (студиото и режијата), мора да има изведено заштитно заземјување. Како доказ за тоа радиодифузот мора да поседува соодветен атест од овластена организација за мерење на заземјувањето.

Секој радиодифузер во својот објект треба да поседува непрекинато напојување со кое ќе обезбеди струјна независност за функционирање на основните функции на станицата, односно непречено емитување на програмата. Во зависност дали станува збор за вршење на радиодифузна дејност на државно, регионално или локално ниво станиците треба да ги задоволат следниве критериуми по однос на непрекинатото напојување:

- за државно ниво можност за целосна струјна независност од најмалку 24 часа
- за регионално ниво можност за струјна независност од најмалку 12 часа;
- за локално ниво струјна независност од најмалку 6 часа.

III. РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

III.1. Основни технички услови, стандарди и параметри за радио станиците

1. Студио

Член 4

Секоја радио станица која планира на својот програмски сервис да продуцира говор и/или музика во живо или одложно од своите простории, тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - студио.

Заеднички параметри за студијата се:

- Студиото треба да биде акустички обработено и изолирано од надворешната бучава;
- Време на реверберација T_r :

$$0,25 \text{ sec} < T_r < 0,4 \text{ sek}$$

каде T_r не смее да отстапува повеќе од $+0,05$ с од номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, и

- Задолжителна употреба на вентилација и климатизација (се препорачува централна климатизација/вентилација).

Член 5

Студиото или просторот за снимање или емитување најава, вести, изјави, коментари, интервјуа, разговори, трибини, собири, читање текстови и слични говорни информации треба да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Површината на акустички обработената просторија не смее да биде помала од 9 м².

- Минималната висина на акустички обработениот простор треба да изнесува 2,6 м.

- Ако е предвидено во студиото истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да биде зголемена минимум за по 2 м² по лице.

2. Режија

Член 6

Техничките режими кај радио-станциите се простории во кои со помош на електронски и електроакустички уреди се води, подготвува или произведува програмата со говорна или музичка содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на звукот и на излезниот сигнал.

Секоја радиостаница задолжително мора да поседува ваква просторија.

Режискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Површината на просторијата после акустичката обработка да изнесува минимум 10 м², со минимална висина на обработениот простор од 2,6 м;

- Обликот на просторијата да биде правоаголен или трапезоиден. Поради стереофонијата потребно е да се обезбеди просторна и акустичка симетрија т.е. оската на симетрија и оската на слушање да се поклопат (Начинот на поставување на звучниците, обликот и пропорциите на просториите е дефинирано со Препораката на Советот за радиодифузија СРД-ТП 4.);

- Режијата треба да биде акустички обработена и изолирана од надворешната бучава.

- Време на реверберација T_r :

$$0,25 \text{ sec.} < T_r < 0,4 \text{ sec.}$$

каде T_r не смее да отстапува повеќе од $+0,05$ sec. од номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, и


- задолжителна употреба на вентилација и климатизација.

Доколку е предвидено во режијата истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да се зголеми за 2 м² по лице.

Член 7

Режијата може истовремено да се користи и како студио во случај кога радио програмскиот сервис во своите емисии содржи и говорен дел.

Во овој случај техничарот/водителот, како и останатите лица кои треба да имаат контрола на тонот (соговорниците, дополнителен тон мајстор и сл.) на програмата, задолжително мора да користат слушалки чија фреквенциска карактеристика треба да биде во согласност со слика 1.



сл. 1 - Дозволените толеранции за амплитудно-фреквенциската карактеристика на студиските мониторински слушалки (според ИТУ препораката - ИТУ-R recommendation BS. 708)

Во случај кога режијата се користи и како студио, потребно е исполнување на следните услови:

- Површината на просторијата после акустичката обработка да изнесува минимум 15 м², со минимална висина на обработениот простор од 2,6 м, и
- Доколку е предвидено во студио/режијата истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, површината на просторијата треба да се зголеми за 2 м² по лице.

3. Дополнителни простории

Член 8

Секоја радио станица која врши дејност на државно, регионално и на локално ниво, и која планира на својот програмски сервис освен претходно снимени содржини од друга продукција, да емитува и сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора задолжително да поседува:

- Просторија за новинарите (редакција) и останатите учесници во програмата;
- Архива - која може да биде сместена и во простории за друга намена, а служи за архивирање на аудио содржини кои произлегуваат од обврската за чување на снимки во траење од 30 дена;
- Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема - во која ќе се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување, и
- Санитарни јазли.

4. Квалитет на сигналот и основна техничка опременост

Член 9

Сигналот да биде во стерео техника.

Секоја радио станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот.

Музиката која се емитува треба да биде со Хај-Фај (Hi-Fi) квалитет. Во случај на употреба на дигитален сигнал дозволена е употреба на компресиони техники со следниве карактеристики:

- За HD FM минимум 300 kbit/s;
- за MP3 форматот минимум 128 kbit/s, и
- за посовремените компресиони техники како AC-3, AAC, MPEG-4 и др., минимум 128 kbit/s.

III.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ

1. Број и структура на вработените потребни за вршење на дејноста

Член 10

Број и структурата на вработените за радиостаници на национално ниво, во зависност од форматот, треба да бидат:

- за општ формат - најмалку 10 (десет) лица, од кои 3 (три) новинари со соодветно образование, и
- за специјализиран формат - во зависност од функцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, информативна или забавна) најмалку 5 (пет) лица, од кои 2 (двајца) новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за радиостаници на регионално ниво, треба да биде најмалку 5 (пет) лица, од кои 3 (тројца) новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за радиостаници на локално ниво, треба да биде најмалку 3 (три) лица, од кои 2 (двајца) новинари со соодветно образование.

IV. ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

IV. 1. Основни технички и просторни услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите кои емитуваат програма на локално ниво

1. Студио или сцена

Член 11

Секоја телевизиска станица која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуваат во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 м²;
- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и
- Поседување на соодветно изведена вентилација и климатизација.

2. Режија или просторија за контрола на продукцијата

Член 12

Техничките режии кај телевизиските станици се простории во кои што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал, се врши контрола на светлото во студиото, контрола на камерите (по ниво на бленда и ниво на видеосигнал), како и контрола на аудио-сигналот.

Минимална површина за телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 м².

Секоја телевизиска станица задолжително мора да поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разделени со стакло, чија дебелина треба да ги запази стандардите за акустичка изолација, како и за реверберација на звукот.

Оваа просторија може да се корисит и како главен оддел за снимање, каде се врши снимање на сите емисии од студиото, снимање на материјали по траса од други ТВ станици, синхронизација, натсинхронизација и титулување на емисии.

3. Просторија за монтажа – едитинг

Член 13

Просторија за монтажа – едитинг е просторија каде се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени за емитување и може да биде дел од некоја друга просторија, пр. техничка режија или редакција (се врши финализирање на емисијата од програмски и технички аспекти).

4. Дополнителни простории

Член 14

Просторија за архивирање - Секоја локална телевизиска станица мора да обезбедува архивирање на снимените аудио-визуелни материјали во посебна или некоја просторија која служи за други потреби или да обезбеди договор за чување на податоци на одалечена локација, и тоа минимум за 30 дена по емитување на програмата.

Редакциски простор - посебна работна просторија за новинарите.

Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема – во која ќе се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување или може да биде дел од некоја друга просторија,

Шминкерница со гардероба, каде што учесниците во програмата ќе можат да се подготват пред својот настап и

Санитарни јазли.

Радиодифузерот може да поседува повеќе студија, како и повеќе простории од погоре наведените.

5. Квалитет на сигналот и основна техничка опременост**Член 15**

Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузерот треба да ги исполни следните критериуми:

- Сигналот да биде во колор, според Г/ПАЛ нормата;
- продукцијата на аудио-видео сигналот треба да биде во дигитален формат,
- Секоја телевизиска станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот,
- видео форматот на работа треба да биде во било кој дигитален формат со карактеристики и квалитет ист или подобар од C-VXC форматот, и
- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

IV. 2. Основни технички и просторни услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите кои емитуваат програма на регионално ниво**1. Студио или сцена****Член 16**

Секоја телевизиска станица која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуват во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 м²;
- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и
- Поседување на соодветно изведена вентилација и климатизација.

2. Режија или просторија за контрола на продукцијата**Член 17**

Техничките режии кај телевизиските станици се простории во кои што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио

и видео излезниот сигнал, се врши контрола на светлото во студиото, контрола на камерите (по ниво на бленда и ниво на видеосигнал), како и контрола на аудио-сигналот.

Минимална површина за телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 м².

Секоја телевизиска станица задолжително мора да поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разделени со стакло, чија дебелина треба да ги запази стандардите за акустичка изолација, како и за реверберација на звукот.

Оваа просторија може да се корисит и како главен оддел за снимање, каде се врши снимање на сите емисии од студиото, снимање на материјали по траса од други ТВ станици, синхронизација, натсинхронизација и титлување на емисиите.

3. Просторија за монтажа – едитинг**Член 18**

Просторија за монтажа – едитинг е просторија каде се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени за емитување и може да биде дел од некоја друга просторија, пр. техничка режија или редакција (се врши финализирање на емисијата од програмски и технички аспекти).

4. Дополнителни простории**Член 19**

Просторија за архивирање - Секоја локална телевизиска станица мора да обезбедува архивирање на снимените аудио-визуелни материјали во посебна или некоја просторија која служи за други потреби или да обезбеди договор за чување на податоци на одалечена локација, и тоа минимум за 30 дена по емитување на програмата.

Редакциски простор - посебна работна просторија за новинарите.

Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема – во која ќе се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување или може да биде дел од некоја друга просторија,

Шминкерница со гардероба, каде што учесниците во програмата ќе можат да се подготват пред својот настап и

Санитарни јазли.

Радиодифузерот може да поседува повеќе студија, како и повеќе простории од погоре наведените.

5. Квалитет на сигналот и основна техничка опременост**Член 20**

Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузерот треба да ги исполни следните критериуми:

- Сигналот да биде во колор, според Г/ПАЛ нормата,
- Продукцијата на аудио-видео сигналот треба да биде во дигитален формат, DV стандард,
- Секоја телевизиска станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот и
- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

IV. 3. Основни технички и просторни услови, стан-

дарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите кои емитуваат програма на државно ниво

1. Просторни услови

1.1. Студио или сцена

Член 21

Секоја телевизиска станица која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора да има акустички обработен студиски простор - телевизиско студио.

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се планираат истовремено да присуствуваат во телевизиското студио, студискиот простор мора да ги задоволува минимум следниве критериуми:

- Акустички обработена површина од минимум 30 м²;
- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри, и
- Поседување на соодветно изведена вентилација и климатизација.

1.2. Големо телевизиско студио

Член 22

Големо телевизиско студио - служи за продукција/снимање или емитување на телевизиски емисии од различен карактер: трибини, дебати, музички и балетски изведби, забавни шоу програми, музички емисии со користење на сценски елементи, снимање на драмски и филмски проекти и слични содржини. Карактеристиките на овој тип студио треба да бидат:

- Површина од минимум 250 м² (функционалност на просторот, обликот и пропорциите на просторите е дефинирано со Препораката на Советот за радиодифузија СРД-ТП 4.);

- Висината треба да изнесува минимум 5,2 метри.
- Радиодифузерот не е обврзан да има вакво студио во своја сопственост. Обезбедувањето на големото студио може да изврши со закуп, но при снимањето во студиото треба да се запазат нормите за квалитет на аудио-видео сигналот.

1.3. Виртуелни студија

Член 23

Виртуелни студија - се такви ТВ студија кои дозволуваат комбинирање на луѓе и/или стварни објекти со компјутерски генерирани околин и објекти во реално време.

- Површина од минимум 15 м²;
- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри.
- Поседување на соодветно изведена вентилација и климатизација.
- Еднобојна позадина, препорачливо во сина боја.

1.4. Посебни студија

Член 24

Посебните студија за вршење на синхронизација, натсинхронизација и снимање на говорен дел, во телевизиските станици треба да бидат во согласност со одредбите за студио во радио станиците, член 4 и 5 од овој Правилник.

Радиодифузерот може да поседува повеќе студија од еден тип, како и повеќе типови на студија од погоре наведените.

1.5. Потребно време на реверберација во студиото

Член 25

Потребното времето на реверберација во телевизиското студио зависи од волуменот на просторијата. Во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz тоа се одредува согласно следнава формула:

$$Tr = 0,25 (V/V_0)^{1/3} \text{ sec;}$$

Каде што:

Tr - е потребното време на реверберација изразено во секунди; V - волуменот на просторијата во кубни метри м³, и V₀ - референтен волумен кој изнесува 100 м³.

Дозволеното отстапување од потребното време на реверберација, пресметано според горната формула во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, изнесува +0,05 sec.

1.6. Ниво на осветленост во студиото

Член 26

Нивото на осветленост во студиото треба да го задоволува минимумот што се бара согласно техничките карактеристики на камерите што се употребуваат во соодветната просторија. Истовремено и температурата на бојата на светлината треба да биде прилагодена согласно техничките карактеристики на камерите што се употребуваат. За оваа намена секое телевизиско студио мора да поседува мерач на интензитетот на светлината (светломер - луксметар).

Заради енергетска заштеда задолжително е користење на т.н. ладно светло за осветлување на студијата.

2. Режија или просторија за контрола на продукцијата

Член 27

Техничките режии кај телевизиските станици се простории во кои што со помош на електронски, електроакустички и видео уреди се води, подготвува или произведува програма со аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал.

Во просториите од ставот 1 на овој член, се врши контрола на светлото во студиото, контрола на камерите (по ниво на бленда и ниво на видеосигнал), како и контрола на аудиосигналот.

Режиите во телевизиските студија треба да ги исполнуваат критериумите наведени во член 6 на овој Правилник, освен одредбата за минимална површина, која кај телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 м².

Секоја телевизиска станица задолжително мора да поседува ваква просторија.

Студиото и режијата помеѓу себе треба да се разделени со стакло, чија дебелина треба да ги запazi стандардите за акустичка изолација, како и за реверберација на звукот.

Терестријалните и сателитските телевизиски станици на државно ниво треба да поседуваат главна излезна режија од каде се емитува и контролира програмата и таа треба да биде минимум 20м².

3. Главна контролна просторија - Мастер

Член 28

Главна контролна просторија (Master-control room) е просторија каде со помош на електронски, електроакустички и видео уреди, кои се премногу бучни или кои премногу се загреваат, поради што не можат да се сместат во режија или просторија за контрола на продукцијата, се извршува објективна и субјективна контрола на аудио и видео излезниот сигнал во моментот кога е подготвен за емитување.

Од главната контролна просторија се врши и координација и склопување на аудиовизуелни содржини од повеќе студија (доколку радиодифузерот ги поседува) кои се подготвени за емитување.

Просторијата од став 1 од овој член треба да ги исполнува критериумите наведени во член 6 на овој Правилник.

Секоја терестријална или сателитска телевизиска станица на државно ниво препорачливо е да поседува главна контролна просторија.

Во случај кога радиодифузерот нема наменска главна контролна просторија, тогаш главната контрола на аудиовизуелните содржини се врши во режијата.

4. Главен оддел за снимање - магнетоскопи

Член 29

Главен оддел за снимање или магнетоскопи е одделот за снимање на сите емисии од студиото, снимање на материјали по траса од други ТВ станици, синхронизација, натсинхронизација и титлување на емисии. Одделот треба да биде поврзано со мастер просторијата, со студиските режии и со монтажите.

Одделот од став 1 на овој член, треба да ги исполнува критериумите наведени во член 6 на овој Правилник, освен одредбата за минимална површина, која кај магнетоскопите треба да изнесува минимум 16 м².

Секоја терестријална или сателитска телевизиска станица на државно ниво е обврзана да поседува ваква просторија.

5. Просторија за монтажа - едитинг

Член 30

Просторија за монтажа или едитинг е просторија каде се врши монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени за емитување (се врши финализирање на емисијата од програмски и технички аспекти).

Ова просторија треба да е поврзана со главниот оддел за снимање и со главната излезна режија.

5.1. Акустичка изолација на телевизиските студија и контролни простории

Член 31

Студиото и режијата треба да бидат акустички обработени и изолирани од надворешната бучава, како и од бучавата што ја предизвикуваат уредите за вентилација и климатизација.

Дозволеното ниво на бучава и непожелни звуци во телевизиските студија и режии, на висина од 1,2 метри од подот, не смее да ги надминува вредностите на кривата НР 20 од табела 1.

НР криви	Фреквенција (Hz)								
	31,5	63	125	250	500	1к	2к	4к	8к
20	69,0	51,3	39,4	30,6	24,3	20,0	16,8	14,4	12,6

Табела 1 - Дозволено ниво на бучава -
јачина на звучен притисок во dB во однос на 20 μ Pa - rms за октавна низа.

6. Квалитет на сигналот и основна техничка опременост

Член 32

Квалитетот на сигналот со кој работи радиодифузерот треба да ги исполни следните критериуми:

- Сигналот да биде во колор, според G/PAL нормата;
- Продукцијата на аудио-видео сигналот треба да биде во дигитален формат, и
- Секоја телевизиска станица треба да поседува излезен компресор/лимитер за тонот.
- Видео форматот на работа треба да биде DV со минимум 25 Mbit/s (за дигитална продукција), при што камерите да бидат со минимум 3 CCD или CMOS чипа, а снимањето да се изврши со минимум 1/3 CCD или еквивалентен квалитет со камери со CMOS чипови, и
- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника.

7. Дополнителни простории

Член 33

Просторија за архивирање - Секоја терестријална или сателитска телевизиска станица на државно ниво мора да поседува просторија за архивирање, како посебна и одделена од другите простории, каде што под посебни услови ќе се чуваат снимените аудио-визуелни материјали, и тоа минимум за 30 дена по емитување на програмата. Просторијата за архивирање може да биде дел од просторијата за техничко-информатичка опрема или радиодифузерот да обезбеди договор за чување на податоци на одалечена локација.

Секоја телевизиска станица, која планира на својот програмски сервис да прикажува сопствена програма продуцирана во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизови и сл.), мора да ги има и следниве дополнителни простории:

- редакциски простор - посебна работна просторија за новинарите. Радиодифузерите можат да имаат повеќе од една ваква просторија;
- шминкерница - посебна просторија, одделена од другите простории, каде што учесниците во програмата ќе можат да се подготват пред својот настап;
- гардероба - посебна просторија, одделена од другите простории, наменета за пресоблекување на учесниците во програмата;
- Просторија за сместување на техничко-информатичката опрема - во која ќе се смести активната опрема, со соодветна вентилација и климатизација како и уреди за непрекинато напојување, и
- Санитарни јазли.

IV. 4. ФИНАНСИСКИ УСЛОВИ

Член 34

Радиодифузерите се должни да обезбедат финансиски средства за непречено вршење на радиодифузната дејност за која им е доделена дозволата од страна на Советот за радиодифузија на РМ, што подразбира исполнување на обврските предвидени со позитивните законски прописи во Република Македонија и подзаконските акти донесени од страна на Советот за радиодифузија.

V. 5. КАДРОВСКИ УСЛОВИ

V. 5.1. Број и структура на вработените потребни за вршење на дејноста

Член 35

Број и структурата на вработените за ТВ станици на државно ниво кои емитуваат програма терестријално, во зависност од форматот, треба да бидат:

- за општ формат - најмалку 100 (сто) лица, од кои 30% новинари со соодветно образование, и
- за специјализиран формат - во зависност од функцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, информативна или забавна) не помалку од 40 (четириесет) лица, од кои 30% новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на државно ниво, кои емитуваат програма преку сателит, во зависност од форматот, треба да бидат:

- за општ формат - најмалку 60 (шеесет) лица, од кои 20% новинари со соодветно образование, и
- за специјализиран формат - во зависност од функцијата што ја врши програмскиот сервис (образовна, информативна или забавна) не помалку од 40 (четириесет) лица, од кои 20% новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на регионално ниво, треба да бидат најмалку 15 (петнаесет) лица, од кои 9 (девет) новинари со соодветно образование.

Број и структурата на вработените за ТВ станици на локално ниво, треба да бидат најмалку 10 (десет) лица, од кои 6 (шест) новинари со соодветно образование.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Советот за радиодифузија на Република Македонија, во рок од 6 (шест) месеци од денот на донесување на овој Правилник, ќе ја провери усогласеноста на работењето на радиодифузерите со техничките, просторните, финансиските и кадровските услови пропишани во овој Правилник.

Член 37

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот на Советот за радиодифузија на РМ за основните технички услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите, бр.01-1085/1 од 29.03.2011 година, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 41/2011.

Бр. 01 - 2269/1
18 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија
на РМ
Претседател,
д-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

1571.

Советот за радиодифузија на Република Македонија, врз основа на член 37 став 1, точка 5 и член 41 став 3 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст), бр.01-4301/1 од 14.08.2012 година и Заклучокот бр.02-2259/3 од 17.05.2013 година, на 24-та седница на Советот, одржана на 17.5.2013 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ НА ЛОКАЛНО НИВО**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој Правилник се определуваат подрачјата на емитување за радиодифузерите со телевизиски програмски сервиси на локално ниво кои вршат радиодифузна дејност преку јавна комуникациска мрежа.

Член 2

Радиодифузерите со телевизиски програмски сервиси на локално ниво кои вршат радиодифузна дејност преку јавна комуникациска мрежа имаат обврска да обезбедат опфат на гледаност во рамките на следниве подрачја:

1. Општина Куманово, Општина Липково и Општина Старо Нагоричане;
2. Општина Крива Паланка и Општина Ранковце;
3. Општина Кочани, Општина Винаца, Општина Чешиново-Облешево и Општина Зрновце;
4. Општина Делчево и Општина Македонска Каменица;
5. Општина Кратово и Општина Пробиштип;
6. Општина Штип и Општина Карбинци;
7. Општина Берово и Општина Пехчево;
8. Општина Радовиш и Општина Конче;
9. Општина Струмица, Општина Василево, Општина Босилево и Општина Ново Село;
10. Општина Гевгелија, Општина Валандово, Општина Богданци и Општина Дојран;
11. Општина Кавадарци, Општина Неготино, Општина Росоман и Општина Демир Капија;
12. Општина Велес, Општина Чашка и Општина Градско;
13. Општина Свети Николе и Општина Лозово;
14. Општина Прилеп, Општина Долнени и Општина Кривогаштани;
15. Општина Крушево и Општина Демир Хисар;
16. Општина Битола, Општина Могила, Општина Новаци и Општина Ресен;

17. Општина Охрид и Општина Дебарца;
18. Општина Струга и Општина Вевчани;
19. Општина Дебар, Општина Центар Жупа и Општина Маврово и Ростуша;
20. Општина Кичево, Општина Пласница и Општина Македонски Брод;
21. Општина Тетово, Општина Теарце, Општина Јегуновце, Општина Желино и Општина Брвеница;
22. Општина Гостивар, Општина Врпачиште и Општина Боговиње.

II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 3**

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 01 - 2270/1
18 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија
на РМ
Претседател,
д-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

1572.

Советот за радиодифузија на Република Македонија, врз основа на член 37 став 1 алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија", бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), и член 120-а став 2 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на РМ" број 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12, 59/12, 123/12, 23/13), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст), бр.01-4301/1 од 14.8.2012 година и Заклучокот бр.02-2259/4 од 17.5.2013 година, на 24-та седница одржана на ден 17.5.2013-та година донесе

П Л А Н

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА НАМЕНА И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС БР.01-6569/1 ОД 26.12.2012 ГОДИНА ("СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ" БРОЈ 168/12)

Член 1

Во Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс ("Службен весник на РМ" број 168/12), членот 11 се менува и гласи:

"Распоредот на телевизиските програмски сервиси на трговските радиодифузни друштва во електронскиот водич за програма (EPG) за MUX6 и MUX7 го определува Советот за радиодифузија, еднаш годишно, според опфатот и податоците за уделот во гледаноста. Први ќе бидат сервисите на државно ниво, потоа сервисите на регионално ниво, според официјалните податоци за гледаноста содржани во Анализата на пазарот на радиодифузната дејност од претходната година. Во 2103 година распоредот на сервисите на регионално ниво ќе биде по азбучен редослед."

Член 2

Во Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс ("Службен весник на РМ" број 168/12), членот 12 се менува и гласи:

"Во Република Македонија, според финалните акти на RRC-06 определени се:

- Осум (8) зони на распределба: D1 - Црн Врв, D2 - Страцин, D3 - Туртел, D4 - Боскија, D5 - Пелистер, D6 - Мали Влај, D7 - Стогово и D8 - Попова Шапка и
- Зоната на распределба D1- Црн Врв се состои од 2 (два) региони на емитување: Скопје и Велес, односно подрачје на регионално ниво Скопје и подрачје на реги-

онално ниво Велес. Подрачјето на регионално ниво Скопје ги содржи Град Скопје и општините: Чучер Садево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште. Подрачјето на регионално ниво Велес ги содржи општините: Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и дел од општина Кавадарци.

Во Прилог 2 се дадени зоните на распределба.

Во Прилог 3 е дадена распределбата на мултиплекси во зоните на распределба.

Член 3


Во Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс („Службен весник на РМ“ број 168/12), членот 13 се менува и гласи:

“Програмските сервиси на трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма со државен опфат, ќе бидат емитувани во сите зони на распределба.

Програмските сервиси на трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма со регионален опфат се емитуваат во регионот на емитување за кој имаат дозвола за вршење на радиодифузна дејност.“

Член 4

Во Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс („Службен весник на РМ“ број 168/12), Прилогот 2 се менува како што следува:



Член 5

Во Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс („Службен весник на РМ“ број 168/12), Прилогот 3 се менува како што следува:

Прилог 3

РАСПРЕДЕЛБАТА НА МУЛТИПЛЕКСИ ВО ЗОНИТЕ НА РАСПРЕДЕЛБА

Ознака	Име на зона (регион)	Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје			ЈП Македонска радиодифузија		ОНЕ Телекомуникациски услуги ДОО Скопје	
		MUX 1	MUX 2	MUX 3	MUX 4	MUX 5	MUX 6	MUX 7
D1	Црн Врв/ Скопје	26	28	30	23	52	33	45
D1	Црн Врв/ Велес	26	28	30	23	52	40	47
D2	Страцин	21	41	46	37	42	50	56
D3	Туртел	22	32	43	24	39	38	44
D4	Боскија	21	37	49	34	41	50	54
D5	Пелистер	25	29	33	22	37	38	42
D6	Мали Влај	32	39	41	26	36	44	50
D7	Стогово	51	57	59	28	43	21	31
D8	Попова Шапка	24	34	38	27	36	41	50

Член 6

Сите останати одредби во Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс бр.01-6569/1 до 26.12.2012 година („Службен весник на РМ“ број 168/12), остануваат неизменети.

Член 7

Овој План за измена и дополнување на Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс, влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01 - 2268/1
18 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на
РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013073